

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Примено Република | 06.06.2022 | | |
| Срп. Јази Kj.org. | Број №. | Получен Ситојсб | Вредност Умена |
| | 02-1064/4 | | |

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063119, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2021, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија – Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063119 заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2021 година.

Скопје, 03.06.2022

Овластен ревизор

Стојан Јорданов

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Друштво за ревизија

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

The RSM logo is overlaid with a handwritten signature in blue ink. The signature is a complex scribble that partially obscures the logo's elements.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

| Опис на позицијата | Образложение | во денари | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Актива | | | |
| Тековни средства | 4.1. | | |
| Парични средства | 4.1.1. | 2.494.120 | 2.516.120 |
| Побарувања од купувачите во земјата | 4.1.2. | 9.341.850 | 9.341.850 |
| Побарувања од вработените | 4.1.3. | - | - |
| Активни временски разграничувања | 4.1.4. | - | - |
| Вкупно тековни средства | | 11.835.970 | 11.857.970 |
| Постојани средства | 4.2. | | |
| Нематеријални средства | 4.2.1. | | - |
| Материјални средства | 4.2.2. | | - |
| Вкупно постојани средства | | - | - |
| Вкупна актива | | 11.835.970 | 11.857.970 |
| Вонбилансна евиденција - актива | | - | - |
| Пасива | | | |
| Тековни обврски | 4.3. | | |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи | 4.3.1. | - | - |
| Пасивни временски разграничувања | 4.3.2. | 11.835.970 | 11.857.970 |
| Вкупно тековни обврски | | 11.835.970 | 11.857.970 |
| Извори на средства | 4.4. | | |
| Извори на капитални средства | | - | - |
| Ревалоризациона резерва | | - | - |
| Вкупно извори на деловни средства | | - | - |
| Вкупна пасива | | 11.835.970 | 11.857.970 |
| Вонбилансна евиденција - пасива | | - | - |

Скопје, 21.02.2022

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
 буџетска контрола и плаќања
 Данче Ангеловска



Главен државен ревизор
 Максим Ацевски

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

| | | | | <i>во денари</i> |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Опис на позицијата | Образложение | Буџет 2021 | Реализирано 2021 | Реализирано 2020 |
| Приходи | 3.1. | | | |
| Неданочни приходи | 3.1.1. | | | 2.159.127 |
| Трансфери и донации | 3.1.2. | 2.970.000 | 2.516.120 | 550.363 |
| Вкупно приходи | | 2.970.000 | 2.516.120 | 2.709.490 |
| Расходи | 3.2. | | | |
| Тековни расходи | | | | |
| Субвенции и трансфери | 3.2.1. | | - | - |
| Стоки и услуги | 3.2.2. | 1.620.000 | 22.000 | 193.370 |
| Вкупно тековни расходи | | 1.620.000 | 22.000 | 193.370 |
| Капитални расходи | | | | |
| Капитални расходи | 3.2.3. | 1.350.000 | - | - |
| Вкупно капитални расходи | | 1.350.000 | - | - |
| Вкупно расходи | | 2.970.000 | 22.000 | 193.370 |
| Остварен вишок на приходи | | | 2.494.120 | 2.516.120 |
| Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи | | | | |
| Нето вишок на приходи | | - | 2.494.120 | 2.516.120 |
| Распоредување на вишокот на приходи | | | | |
| Дел од нето вишокот на приходи за пренос во наредна година | | - | 2.494.120 | 2.516.120 |
| Обврски за данок на добивка | | | | |
| Вкупно распоред на вишок на приходи | | - | 2.494.120 | 2.516.120 |

Скопје, 21.02.2022

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
 буџетска контрола и плаќања
 Данче Ангеловска

Максим Ацевски

Главен државен ревизор

Максим Ацевски



| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Примено: Prapuar me: | 06.06.2022 | | |
| Орг. Един. Nj. org. | Број: Nr. | Прилог: Shitje: | Вредност: Vlera: |
| | 02-1064/5 | | |

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063710, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2021, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија - Сметка на основен буџет на Република Северна Македонија 020021504063710 заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.


Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2021 година.

Скопје, 03.06.2022

Овластен ревизор

Стојан Јорданов



Друштво за ревизија

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје



RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

| Опис на позицијата | Образложение | во денари | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | Буџет 2021 | Реализирано 2021 | Реализирано 2020 |
| Приходи | | | | |
| Трансфери и донации | 3.1. | 112.623.000 | 111.147.301 | 93.954.316 |
| Вкупно приходи | | 112.623.000 | 111.147.301 | 93.954.316 |
| Расходи | | | | |
| Тековни расходи | | | | |
| Плати, наемнини и надоместоци | 3.2.1. | 94.898.000 | 93.793.726 | 78.848.799 |
| Стоки и услуги | 3.2.2. | 13.715.000 | 13.368.469 | 12.822.949 |
| Разни трансфери | 3.2.3. | 300.000 | 291.580 | 191.194 |
| Вкупно тековни расходи | | 108.913.000 | 107.453.775 | 91.862.942 |
| Капитални расходи | | | | |
| Капитални расходи | 3.3. | 3.710.000 | 3.693.526 | 2.091.374 |
| Вкупно капитални расходи | | 3.710.000 | 3.693.526 | 2.091.374 |
| Вкупно расходи | | 112.623.000 | 111.147.301 | 93.954.316 |
| Нето вишок на приходи - добивка по оданочување | | - | - | - |

Скопје, 21.02.2022

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
 буџетска контрола и плаќања
 Данче Ангеловска



Главен државен ревизор
 Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

| Опис на позицијата | Образложение | во денари | |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Актива | | | |
| Тековни средства | 4.1. | | |
| Побарувања од купувачи | 4.1.1. | 218.497 | 218.497 |
| Побарувања од вработените | 4.1.2. | 74.137 | 115.066 |
| Активни временски разграничувања | 4.1.3. | 9.472.618 | 7.512.232 |
| Залихи | 4.1.4. | 1.625.110 | 1.730.460 |
| Вкупно тековни средства | | 11.390.362 | 9.576.255 |
| Постојани средства | 4.2. | | |
| Нематеријални средства | 4.2.1. | 8.549.427 | 5.363.237 |
| Материјални средства | 4.2.2. | 367.019.426 | 9.647.697 |
| Вкупно постојани средства | | 375.568.853 | 15.010.934 |
| Вкупна актива | | 386.959.215 | 24.587.189 |
| Вонбилансна актива | | - | - |
| Пасива | | | |
| Тековни обврски | 4.3. | | |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи | 4.3.1. | 1.163.527 | 734.647 |
| Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 4.3.2. | 8.309.091 | 6.777.584 |
| Пасивни временски разграничувања | 4.3.3. | 292.634 | 333.564 |
| Вкупно тековни обврски | | 9.765.252 | 7.845.795 |
| Извори на средства | 4.4. | | |
| Извори на капитални средства | | 374.223.689 | 16.485.605 |
| Ревалоризациона резерва | | 2.970.274 | 255.789 |
| Вкупно извори на деловни средства | | 377.193.963 | 16.741.394 |
| Вкупна пасива | | 386.959.215 | 24.587.189 |
| Вонбилансна пасива | | - | - |

Скопје, 21.02.2022

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
 буџетска контрола и плаќања
 Данче Ангеловска



Главен државен ревизор
 Максим Анџевски

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

| О П И С | Државен јавен капитал | Останат капитал (запиши на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност) | во денари |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| | | | Вкупно |
| Состојба 01.01.2021 година | 15.010.933 | 1.730.461 | 16.741.394 |
| Зголемување по основ на: | 367.987.513 | 1.099.757 | 369.087.270 |
| Зголемување на вредноста (капитализација) | 365.184.518 | 1.099.757 | 366.284.275 |
| По попис 2021 | | | - |
| Ревалоризација | 2.802.995 | | 2.802.995 |
| Намалување по основ на: | 7.429.593 | 1.205.108 | 8.634.701 |
| Амортизација | 6.751.019 | | 6.751.019 |
| Издатници | | 1.091.072 | 1.091.072 |
| По попис 2021 | 590.065 | 114.036 | 704.101 |
| Ревалоризација | 88.509 | | 88.509 |
| Состојба 31.12.2021 година | 375.568.853 | 1.625.110 | 377.193.963 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Примено: Pranuar me: | 06.06.2022 | | |
| Орг. Един. Nj. org. | Број: Nr. | Примок: Shitje: | Вредност: Vlera: |
| | 02-1064/6 | | |

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Северна Македонија

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Државниот завод за ревизија - Сметка на буџет на донации Проект од Меѓународна организација ИНТОСАИ, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2021, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот завод за ревизија - Сметка на буџет на донации Проект од Меѓународна организација ИНТОСАИ заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија има обврска да изготвува годишен извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.


Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2021 година.

Скопје, 03.06.2022

Овластен ревизор

Стојан Јорданов



Друштво за ревизија

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје



RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

| Опис на позицијата | Образложение | Буџет 2021 | Реализирано 2021 | во денари |
|---|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Реализирано 2020 |
| Приходи | | | | |
| Трансфери и донации | 3.1. | 702.000 | 701.556 | 613.861 |
| Вкупно приходи | | 702.000 | 701.556 | 613.861 |
| Расходи | | | | |
| Тековни расходи | 3.2. | - | - | - |
| Вкупно тековни расходи | | - | - | - |
| Капитални расходи | 3.3. | 702.000 | 701.556 | - |
| Вкупно капитални расходи | | 702.000 | 701.556 | - |
| Вкупно расходи | | 702.000 | 701.556 | - |
| Нереализирани средства од буџетот | | - | - | 613.861 |
| Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходи - добивка пред оданочување | | | | |
| Нето вишок на приходи - добивка по оданочување | | - | - | 613.861 |

Скопје, 21.12.2021

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
 буџетска контрола и плаќање
 Данче Ангеловска



Главен државен ревизор
 Максим Ацевски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

| Опис на позицијата | Образложение | во денари | |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Актива | | | |
| Тековни средства | 4.1. | | |
| Жиро сметка | 4.1.1. | - | 613.861 |
| Вкупно тековни средства | | - | 613.861 |
| Вкупна актива | | - | 613.861 |
| Пасива | | | |
| Тековни обврски | 4.2. | | |
| Пасивни временски разграничувања | 4.2.1. | - | 613.861 |
| Вкупно тековни обврски | | - | 613.861 |
| Вкупна пасива | | - | 613.861 |

Скопје, 21.12.2021

Данче Ангеловска

Раководител на одделение за
 буџетска контрола и плаќање
 Данче Ангеловска



Главен државен ревизор
 Максим Ацевски